

# PROACE CITY VAN



Прикажаниот модел е илустративен

PROACE CITY			ДИЗЕЛ					
Верзии	Места за седење	Волумен на товарниот простор	1.5 D / 75 к.с. 5 MT Stop & Start		1.5 D / 100 к.с. 5 MT Stop & Start		1.5 D / 130 к.с. 6 MT Stop & Start	
			Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ
Base L1 (кратка база)	1+1	3.3 куб.м/650 кг	16,990 €	1,053,380	18,490 €	1,146,380	-	-
Base L2 (долга база)	1+1	3.9 куб.м/1,000 кг	-	-	19,990 €	1,239,380	-	-
Base CrewCab (долга база)	4+1	1.8 куб.м/1,000 кг	-	-	21,990 €	1,363,380	-	-
Comfort L1 (кратка база)	2+1	3.3 куб.м/650 кг	18,490 €	1,146,380	19,990 €	1,239,380	-	-
Comfort L2 (долга база)	2+1	3.9 куб.м/1,000 кг	-	-	21,490 €	1,332,380	22,990 €	1,425,380

ГАРАНЦИЈА: 6 години или 200,000 км (што попрво измине).

Важност од: 07.08.2020

Гаранција на заштита од корозија: 6 години.

Стандардна опрема

#### Ниво на опременост Base

- Антиблокирачки спирачки систем со Електронска распределба на силата на спирање (ABS+EBD)
- Система за контрола на стабилноста на возилото во свиоци (VSC)
- Воздушно перниче за возач
- Седиште за совозач
- Електрични прозори
- Пиротехнички заштитни ремени со автоматско зајакнување на оптеретувањето и регулирање по височина
- Систем за следење на притисокот во гумите (TPWS)
- Автоматски фарови со сензор за интензитет на светлината
- Серво управувач
- Систем за помош при тргнување по нагорнина (HAC)
- Регулирање на управувачот по височина и длабочина
- Електрични и греени странични ретровизори
- Аудиосистем со радио, 2 звучника со команди на управувачот
- Клима уред
- Мануелно регулирање на седиштето на возачот и патникот по должина
- Bluetooth & USB приклучок
- E-call модул со SOS копче
- Десна лизгачка врата на товарниот простор без прозорци

#### Ниво на опременост Comfort (ниво Base плус):

- Темпомат+ Ограничувач
- Светла за магла
- Прилагодување на височината на седиштето на возачот и лумбална поддршка
- Двојно совозачко седиште со преграда под седиште

- 3 преклопиви седишта во втор ред со ISOFIX (само CrewCab)
- Подвижна преградна решетка зад вториот ред седишта (само за CrewCab)
- Челични тркала со гуми 195/65 R15 (кратка база) или 205/60 R16 (долга база)
- Резервна гума со целосна големина монтирана под подот на товарниот простор
- Уретански управувач и менувач
- Преграда за предмети без капак
- LCD дисплеј на инструменталата табла
- Место за складирање во подот со капак
- Место за складирање над главата на возачот
- Текстилен тапаџир на седиштата
- Простор за шишиња во вратите
- Светло за читање
- Централно заклучување со далечинско
- Еден клуч на преклопување со далечинско + еден обичен клуч
- Бришачи со програмиран интервал
- Десна и лева лизгачка врата за седиштата во вториот ред (само CrewCab)
- Одделен товарен простор со LED осветлување, електричен приклучок од 12V и 10 прстени за зацврстување на товар
- Браници, рачки на вратите и надворешни ретровизори во црна боја
- Две задни врати за товарниот простор без прозорци (За CrewCab - застаклени врати)

- Преклопување на совозачко седиште и прилагодување по должина
- Челични тркала со гуми 205/60 R16
- Електрични странични ретровизори
- Електрична рачна сопирачка
- Smart Cargo систем

Доступни Бои	Бела (EWP), Црна (EXY)	Сребрена (KCA), Темно сива (EVL), Сина (EJG)
Металик	не	да
Доплата за боја, освен бела (EWP)		600 € (37.200,00 денари)

Технички карактеристики		1.5 D/75 к.с.	1.5 D/100 к.с.	1.5 D/130 к.с.
Работна зафатнина на моторот	см <sup>3</sup>	1499	1499	1499
Максимална моќност	к.с. при врт./мин	75/3500	100/3500	130/3750
Максимален вртежен момент	Nm при врт./мин	230/1750	250/1750	300/1750
Трансмисија	мануелна	5-брзини	5-брзини	6-брзини
Максимална брзина	км / ч	152	172	185
Забрзување (0 - 100 км / ч)	секунди	15.8	11.5	9.8
Потрошувачка (комбинирано)*	л / 100 км	4.1	4.2	4.5
Емисии CO <sub>2</sub> * (комбинирано)	г / км	106	111	118
Обем на резервоарот	литри	53	53	53
Еколошка норма	стандард	Еуро 6.2	Еуро 6.2	Еуро 6.2

\* Потрошувачката на гориво и емисиите на CO<sub>2</sub> се измерени во контролирана средина според Директива 80/1268/ЕЕС. Стилот на возење, како и други услови (сообраќајот, товарот, бројот на патници и др.) ги менуваат реалните показатели.

• TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава

Toyota Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888 e-mail: info@toyota.com.mk



**Гаранција брод./  
200.000km**



2 Еуро палети!



Бела (EWP) неметалик



Црна (EXY) неметалик



Темно сива (EVL) металик



Сребрена (KCA) металик



Сина (EJG) металик

2 Димензии

Надворешни димензии (мм)	Кратка база	Долга база
Должина	4,403	4,753
Ширина ( без/со ретровизори)	1,848/2,107	1,848/2,107
Висина (мин/макс)	1,796/1,860	1,812/1,860
Меѓусебно растојание	2,785	2,975
Преден трап	1,548-1,563	1,553
Заден трап	1,568-1,577	1,549-1,568
Преден превес	892	892
Заден превес	726	886
<b>Димензии на товарниот простор (мм)</b>		
Должина на под	1,817	2,167
Макс. висина на товарниот дел	1,200-1,270	1,200-1,270
Макс.ширина на товарниот дел ( со 1 или 2 странични врати)	1,630-1,527	1,630-1,527
Макс.ширина на товарниот дел меѓу поткрилата	1,229	1,229
Висина на товарен раб ( мин/макс)	547/625	560/617
Висина на лизгачка врата	1,072	1,072
Ширина на лизгачка врата	641-675	641-675
Висина на задните врати	1,196	1,196
Ширина на задните врати ( долен дел/ горен дел)	1,241/1,087	1,241/1,087
<b>Волумен на товарниот простор</b>		
Волумен (м3)	3.3	3.9
Број на европалети	2	2
<b>Капацитет на товар и капацитет на влечење</b>		
Корисен товар	650	1,000
Максимален капацитет на влечење (мин/макс)*	1,500	1,500


\* во зависност од моторот



Најголем капацитет на товарен простор!



Најголема должина на товарен простор!



Опција за 1+2 седишта!